



Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ
AGJENCIA PER SHERBIME MEDIATIKE AUDIO DHE
AUDIOVIZUELE

Број: / Numer: 01-4866/1

17.11.2025 година / viti

СКОПЈЕ - SHKUP

НАЦРТ-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИ НАДЗОР ВО 2026 ГОДИНА

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 13 и член 20 став 1 алинеја 5, во врска со член 27 став 3 и член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20, 77/21, 154/23, 55/24 и 193/24), член 15 став 1 алинеја 13 и член 41 став 1 алинеја 5 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3632/1 од 22.08.2025 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр. 02-4809/3 од 17.11.2025 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 18-та седница, одржана на 17.11.2025 година, усвои

НАЦРТ-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРШЕЊЕ ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

Програмски надзор се врши врз програмите на радиодифузерите и на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (правни и физички лица), како и врз програмските пакети реемитувани од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи од аспект на почитувањето на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (понатаму во текстот: Законот), подзаконските акти донесени врз основа на овој закон, дозволите за емитување програма, издадените потврди за регистрација на програмските пакети и другите акти донесени од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (понатаму во текстот: Агенцијата).

Годишниот план за програмски надзор (понатаму во текстот: Годишен план) го донесува Советот на Агенцијата на предлог од директорот.

Според Законот, програмскиот надзор може да биде редовен, вонреден и контролен. Годишниот план се однесува само на редовниот надзор.

При планирањето на обемот на активности за редовен надзор во овој Годишен план земени се предвид: Годишниот план за административен надзор за 2026 година; другите активности планирани во Програмата за работа на Агенцијата; претпоставките за вонредни надзори што можат да произлезат врз основа на претставки од правни или физички лица или реализирани по службена должност на Агенцијата; како и фактот дека во согласност со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата има обврска по секоја изречена мерка, откако ќе истече рокот определен во поединечниот акт за нејзино изрекување, да спроведе контролен надзор.

Годишниот план за редовен програмски надзор опфаќа голем дел од радиодифузерите што се предмет на програмски надзор: радио и телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ), дел од трговските радиодифузни друштва со радио и телевизиски програмски сервиси на локално, регионално и на државно ниво и непрофитните радио програмски сервиси.

Во согласност со Методологијата за вршење програмски надзор, во текот на 2026 година е планиран надзор на пет групи обврски за радиодифузерите што произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – за почитување на правилата за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; за заштита на малолетните лица; за поттикнување и заштита на културниот идентитет; за почитувањето на другите програмски обврски; како и за почитувањето на обврските за обезбедување пристапност на услугите за лицата со попреченост.

**Редовен програмски надзор
врз почитувањето на обврските за емитување
аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации**

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

Член 53

Аудиовизуелна комерцијална комуникација

- (1) Аудиовизуелната комерцијална комуникација мора да биде веднаш препознатлива како таква.
- (2) Не се дозволени прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации.
- (3) Аудиовизуелната комерцијална комуникација не смее да користи потсвесни техники.
- (4) Аудиовизуелните комерцијални комуникации не смеат:
 - до го доведуваат во прашање почитувањето на човековото достоинство,
 - да вклучуваат или промовираат каква било дискриминација врз основа на пол, раса, етничка припадност, националност, вера или уверување, инвалидитет, возраст или сексуална ориентација,
 - да поттикнуваат однесување кое е штетно за здравјето или безбедноста и
 - да поттикнуваат однесување што значително ја загрозува животната средина.
- (5) Забранети се аудиовизуелни комерцијални комуникации со кои лажно ќе се претставува природата, карактеристиките, квалитетот или географското потекло на производите, услугите или комерцијалните дејности.
- (6) За веродостојноста и точноста на тврдењата и податоците во аудиовизуелните комерцијални комуникации е одговорен нивниот нарачател, а за нивната усогласеност со закон одговорниот уредник во давателот на аудиовизуелната медиумска услуга.
- (7) Не е дозволен каков било облик на аудиовизуелна комерцијална комуникација која промовира дрога, цигари или други производи од тутун, електронски цигари и средства за нивно дополнување, како и алкохол и алкохолни пијалаци, освен вино и пиво.
- (8) Аудиовизуелните комерцијални комуникации за вино и за пиво не смеат:
 - конкретно да бидат наменети за малолетници, а особено не смеат да прикажуваат малолетници како ги консумираат,
 - да го поврзуваат нивното консумирање со подобрена физичка способност или со возење,
 - да создаваат впечаток дека нивното консумирање придонесува за општествен или сексуален успех,
 - да тврдат дека виното и пивото имаат терапевтски својства или дека се стимуланс, седатив или средства за решавање на личните конфликти,
 - да поттикнуваат нивно неумерено консумирање или да ја претставуваат апстиненцијата или умереноста во негативно светло и
 - да нагласуваат дека високиот процент алкохол е позитивен квалитет на алкохолните пијалаци.

(9) Не се дозволени аудиовизуелни комерцијални комуникации кои промовираат медицински производи и медицински третмани кои се достапни само на рецепт.

(10) Аудиовизуелните комерцијални комуникации за медицински производи и медицински третмани што се издаваат без лекарски рецепт не смеат да поттикнуваат нивна неразумна употреба, презентирајќи ги објективно и без преувеличување на нивните својства, во согласност со упатствата за нивно користење.

(11) Не се дозволени аудиовизуелни комерцијални комуникации за оружје, стрелачки и пиротехнички средства и фирми кои нив ги продаваат.

(12) На јавниот радиодифузен сервис не му се дозволени аудиовизуелни комерцијални комуникации за политички партии, коалиции и нивни претставници, независни кандидати и носители на политички функции.

(13) Аудиовизуелните комерцијални комуникации не смеат да им предизвикаат физичка, психичка или морална штета на малолетните лица.

(14) Аудиовизуелните комерцијални комуникации што им се упатени на малолетните лица или во кои тие учествуваат, не смеат:

- директно да ги наговараат малолетните лица да купат или изнајмат производ или услуга користејќи го нивното неискуство или лековерност,

- директно да ги охрабруваат малолетните лица да бараат од родителите или од други лица да им ги купат рекламираните производи или услуги,

- да ја искористуваат посебната доверба која малолетните лица ја имаат во родителите, наставниците или други личности и

- да ги прикажуваат малолетните лица во опасни ситуации.

(15) Аудиовизуелните комерцијални комуникации што се составен дел или ги придружуваат емисиите за деца, а се однесуваат на храна и пијалаци кои содржат хранливи материи и супстанции со хранлив или физиолошки ефект, конкретно од видот масти, заситени масни киселини, сол/натриум и шеќери, чие прекумерно внесување во вкупната исхрана не е препорачливо, не смеат да:

- содржат неточни или заведувачки информации за хранливата вредност на производот,

- сугерираат дека одредена храна или пијалак е замена за овошје и/или зеленчук и

- охрабруваат нездравии навики за јадење и пиење какви што се неумерено, претерано или неконтролирано конзумирање.

(16) Аудиовизуелните комерцијални комуникации задолжително се емитуваат на македонски јазик, со македонски превод или на јазикот на соодветната етничка заедница.

(17) Аудиовизуелните комерцијални комуникации треба да бидат:

- во согласност со важечките законски прописи што се однесуваат на лојалната конкуренција и

- вистинити и чесни, да не ја заведуваат јавноста и да не се против интересите на потрошувачите.

(18) Аудиовизуелните комерцијални комуникации не смеат да влијаат врз уредничката независност на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги.

(19) Одредбите од овој член на соодветен начин се применуваат и на аудиокомерцијалните комуникации.

(20) Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги донесуваат кодекс на однесување согласно со член 26-а од овој закон за ефективно намалување на изложеноста на малолетни лица на аудиовизуелни комерцијални комуникации за алкохолни пијалаци во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон. Доколку давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не го донесат кодексот на однесување во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон, или ако кодексот на однесување не се спроведува ефективно во рок од две години од денот на неговото донесување, мерките за ефективно намалување на изложеноста на малолетни лица на аудиовизуелни комерцијални комуникации за алкохолни пијалаци ги пропишува Агенцијата.

(21) Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги донесуваат кодекс на однесување согласно со член 26-а од овој закон како форма на саморегулација, во врска со несоодветните аудиовизуелни комерцијални комуникации што ги придружуваат или се емитувани во рамките на програми наменети за децата или видеа создадени од корисници наменети за деца, во кои се претставени храна и пијалаци што содржат прехранбени материи и состојки со хранлив или физиолошки ефект, особено масти, трансмасни киселини, сол, натриум и шеќери, чие прекумерно внесување не се препорачува во исхраната на децата, во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон. Доколку давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не го донесат кодексот во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон или кодексот на однесување не се спроведува ефективно во рок од две години од денот на неговото донесување, мерките за ефективно намалување на изложеноста на малолетни лица на аудиовизуелни комерцијални комуникации за храна и пијалаци со голема содржина на масти, трансмасни киселини, шеќери, натриум и сол ги пропишува Агенцијата.

Член 54 Спонзорство

(1) Спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми не смеат директно да поттикнуваат купување или изнајмување на стоки или услуги, особено преку нивно посебно промотивно препорачување.

(2) Во спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми треба да биде јасно означено дека се работи за спонзоризирана програма. Спонзорот треба јасно да биде идентификуван со името, логото и/или каква било друга ознака на спонзорот, како што е спомнување на неговите производи или услуги или негов карактеристичен знак, на соодветен начин, на почетокот, за време и/или на крајот на програмата.

(3) Во спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми, нивната содржина, а во случај на радиодифузија и нивниот распоред не смее, во ниту еден случај, да претрпи влијание што би имало ефект врз одговорноста и уредничката независност на давателот на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги.

(4) Правилата за спонзорство се уредуваат со подзаконски акт што го донесува Агенцијата.

(5) Не е дозволено спонзорство на вести, актуелно-информативни програми за тековните настани и на верски програми.

(6) Аудио и аудиовизуелните медиумски услуги или програми не смеат да бидат спонзорирани од правни или од физички лица чија главна дејност е производство или продажба на цигари и други производи од тутун или електронски цигари и средства за нивно дополнување.

(7) Не е дозволено спонзорство на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги или програми од страна на физички или правни лица чија главна дејност е производство или продавање на производи или давање на услуги, а чие рекламирање е забрането согласно со овој закон.

(8) Како отстапување од ставот (7) на овој член физички или правни лица чии активности вклучуваат производство или продажба на медицински производи и/или медицински третмани, можат да спонзорираат аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во овој случај може да се промовира само нивното име или имиџ, но не и конкретни медицински производи или медицински третмани достапни исклучиво на лекарски рецепт.

(9) Не е дозволено идентификување на спонзорот во текот на документарните и на програмите за деца.

Член 55

Пласирање на производи

(1) Пласирањето производи е дозволено во сите видови аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со исклучок на вестите и програми посветени на актуелни прашања и теми, програми посветени на прашања поврзани со потрошувачите, верски програми и програми за деца.

(2) Аудио и аудиовизуелните програми кои содржат пласирање производи треба да ги исполнуваат следниве услови:

- нивната содржина и организација во рамките на програмската шема, во случај на телевизиско и радиоemitување или во каталогот на програми, во случај на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, нема во ниту еден случај да трпат влијание на начин што ќе има ефект врз одговорноста и уредничката независност на давателот на медиумски услуги,

- нема директно да поттикнуваат купување или изнајмување стоки или услуги, особено преку посебно промотивно препорачување на стоките и на услугите,

- нема да му придаваат претерана важност (истакнување или упатување) на производот за кој станува збор и
- гледачите и слушателите да бидат јасно информирани за постоењето на пласирањето производи на почетокот и на крајот на програмата и при продолжување на програмата по секоја пауза за рекламирање, со цел да се избегне забуна кај гледачите и кај слушателите.

(3) Одредбите од ставот (2) алинеја (4) на овој член нема да се применуваат ако аудио и аудиовизуелната програма што содржи пласирање производи не била произведена или нарачана од давателот на медиумски услуги или од претпријатие поврзано со давателот на медиумски услуги.

(4) Не е дозволено пласирање цигари и други производи од тутун, електронски цигари и средства за нивно дополнување, алкохол и алкохолни пијалаци (освен вино и пиво), оружје, стрелачки и пиротехнички средства, како и пласирање производи на правни или физички лица чија основна дејност е производство или продажба на производи и услуги за кои со овој закон се забранети аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации.

(5) Не е дозволено пласирање медицински производи и медицински третмани што се издаваат само со лекарски рецепт.

(6) Одредбите од овој закон со кои се уредува пласирањето производи се применуваат за програми произведени по јануари 2014 година.

Член 98

Услови за рекламирање и телешопинг

(1) Рекламирањето и телешопингот треба да бидат јасно препознатливи и одвоени од другите делови на програмата. За да не се спречува употребата на нови рекламни техники, освен со оптички и/или звучни средства рекламирањето и телешопингот можат да се одвојат од другите делови на програмата и со просторни средства.

(2) Правилата за новите рекламни техники ги пропишува Агенцијата.

Член 99
Начин на рекламирање и телешопинг

(1) Рекламирањето и телешопинг спотовите, по правило, се емитуваат во блокови вметнати во и меѓу програмите. По исклучок, изолирани рекламни и телешопинг спотови, се дозволени во преноси од спортски настани. Изолирани рекламни и телешопинг спотови во другите програми и меѓу програмите се емитуваат по исклучок.

(2) Телешопинг прозорците мора да бидат јасно означени со оптички и звучни средства и да имаат непрекинато времетраење од минимум 15 минути.

(3) Не е дозволен телешопинг на медицински производи кои се предмет на авторизација за маркетинг, како и на медицински третмани.

(4) Рекламирање не може да се емитува во програми за деца чие времетраење е еднакво или пократко од 30 минути. Емитувањето телешопинг во програми за деца е забрането.

(5) Во програмите за деца кои траат повеќе од 30 минути (без времето одвоено за рекламирање) може да се емитуваат рекламни спотови еднаш за секој период од 30 минути.

(6) Не е дозволено да се емитува рекламирање и телешопинг во верски служби или проповеди.

(7) Не е дозволено да се емитува рекламирање во програмите на непрофитните радиодифузни установи.

(8) Рекламирањето и телешопингот треба да бидат вметнати во програмите на радиодифузерите така што нема да се загрозат интегритетот и вредноста на програмата и правата на имателите на права, а притоа водејќи сметка за природните паузи, за времетраењето и за видот на програмата.

(9) Телевизиските и кинематографските филмови, освен сериските и документарните филмови, како и вести може да се прекинат за емитување рекламни и/или телешопинг спотови еднаш за секој предвиден период од најмалку 30 минути.

Член 100
Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите

(1) Времетраењето на рекламните и телешопинг спотовите емитувани во периодот помеѓу 6:00 и 18:00 часот не смее да надминува 20% од вкупното време на емитување во тој период. Времетраењето на рекламните и телешопинг спотовите емитувани во периодот помеѓу 18:00 и 24:00 часот не смее да надминува 20% од вкупното време на емитување во тој период.

(2) Одредбите од ставот (1) на овој член не се однесуваат на јавниот радиодифузен сервис.

(3) Времетраењето од ставот (1) на овој член не се однесува на:

- објави на радиодифузерот во врска со неговите сопствени програми и помошни производи директно изведени од тие програми, објави за спонзорство и пласирање производи, неутрални кадри меѓу уредените содржини и рекламни или телешопинг спотови, како и помеѓу индивидуални спотови и

- соопштенија од јавен интерес и апели за добротворни цели што радиодифузерите ги емитуваат бесплатно и ги означуваат како „бесплатно емитување“.

Член 101
Забрана за учество во реклами и телешопинг на одредени лица

Во рекламите и телешопингот не смеат да бидат прикажувани, визуелно или тонски, лицата кои редовно презентираат вести и актуелни информативни емисии.

План за надзор – видови радиодифузери и период на реализација:

Редовниот програмски надзор за почитувањето на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации ќе се спроведе врз:

- Националните комерцијални телевизиски програмски сервиси кои емитуваат преку ОЈКМ –
во март 2026 година;

- Националните сателитски комерцијални телевизиски програмски сервиси –
во март 2026 година;
- Националните терестријални комерцијални телевизиски програмски сервиси –
во мај 2026 година;
- Телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис -
во јуни 2026 година;
- Радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис –
во јуни 2026 година;
- Националните комерцијални радио програмски сервиси –
во јули 2026 година;
- Регионалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6
во август 2026 година;
- Локалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6
во септември 2026 година;
- Регионалните комерцијални радио програмски сервиси – избор од 6
во октомври 2026 година;
- Локалните комерцијални радио програмски сервиси – избор од 6
во ноември 2026 година;
- Непрофитни радио програмски сервиси -
во декември 2026 година.

**Редовен програмски надзор
врз почитувањето на обврските за заштита на малолетните лица
од програми што можат да му наштетат
на нивниот физички, психички или морален развој**

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

**Член 50
Заштита на малолетни лица**

(1) Радиодифузерите не смеат да емитуваат или да пренесуваат програми кои можат сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или на моралниот развој на малолетните лица, особено програми кои содржат порнографија или прекумерно насилство. Давателите на услуги, по барање, мора да преземат најстроги технички мерки за да обезбедат дека малолетните лица се заштитени од најштетните содржини како што се прекумерното насилство и порнографијата.

(2) Прекумерно насилство претставува ширење текстуални, вербални и визуелни пораки со кои, во термини од програмата што им се достапни на малолетниците, се глорифицираат физички, вербални или психолошки облици на

сализам или слични видови насилство, кое е цел самото за себе, и на ниту еден начин не може да се оправда ниту преку контекстот на жанрот ниту преку мотивите на драмското дејство на прикажаната програма.

(3) Освен програмите од ставот (1) на овој член, други програми кои би можеле да му наштетат на физичкиот, психичкиот и на моралниот развој на малолетните лица се обезбедуваат од давателите на аудиовизуелни медиумски услуги така што малолетните лица да не можат на вообичаениот начин да ги видат или да ги слушнат програмите. Кога програмите се емитуваат или репризираат во некодирана форма, давателот на аудиовизуелни медиумски услуги е должен пред нивното емитување да обезбеди претходно акустично предупредување и можност да бидат препознаени со помош на визуелни знаци во целиот тек на емитувањето на програмите.

(4) Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи можат да емитуваат или да реемитуваат програмски сервиси со порнографија само во кодиран облик.

(5) Забрането е емитување или реемитување детска порнографија.

(6) Техничките мерки, периодична емитување, акустичното предупредување, визуелните знаци и начинот на постапување на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги во случаите од ставовите (1) и (3) на овој член ги пропишува Агенцијата.

Член 50-а

Заштита на личните податоци на малолетните лица

Личните податоци на малолетните лица собрани или на друг начин генерирани или стекнати од давателите на медиумски услуги, при примената на мерките од членот 50 од овој закон не смеат да се обработуваат за комерцијални цели, како што се директен маркетинг, профилирање и анализа или бихејвиорално рекламирање.

План за надзор – видови радиодифузери и период на реализација:

Редовниот програмски надзор за почитувањето на обврските за заштита на малолетните лица од програми што можат да му наштетат на нивниот физички, психички или морален развој ќе се спроведе врз:

- Националните комерцијални телевизиски програмски сервиси кои емитуваат преку ОЈКМ -
во март 2026 година;
- Националните сателитски комерцијални телевизиски програмски сервиси -
во март 2026 година;
- Националните терестријални комерцијални телевизиски програмски сервиси -
во мај 2026 година;
- Телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис -
во јуни 2026 година;
- Регионалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6
во август 2026 година;
- Локалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6
во септември 2026 година;

Редовен програмски надзор
врз почитувањето на обврските
за поттикнување и заштита на културниот идентитет

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

Член 64
Употреба на јазик

(1) Радиодифузерите се должни да ја емитуваат програмата на македонски јазик и кирилско писмо, а во случаите кога програмата е наменета за заедница која не е во мнозинство, на јазикот и писмото на таа заедница.

(2) Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи се титлуваат на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен телешопингот и рекламите.

(3) Програмите на странски јазици или деловите од нив што се емитуваат на програмите на радиодифузерите треба да бидат преведени на македонски јазик, односно на јазикот на заедницата што не е во мнозинство.

(4) Одредбите од ставот (3) на овој член не се однесуваат на преноси на музички и сценски настани, на образовни програми за изучување на странски јазик, како и на деловите од програмите наменети за странци.

(5) Деловите од програмите што не се преведуваат се најавуваат на македонски јазик, односно на јазикот на заедницата што не е во мнозинство.

Член 80
Надоместок за дозвола за телевизиско или радио емитување

(7) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма на радио и кои што на почетокот на календарската година доброволно ќе пријават во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги процент на емитување на музика на македонски јазик и етничките заедници, за истиот процент ќе добијат намалување на висината на надоместокот за лиценца.

(8) Минималното намалување на надоместокот за лиценца по овој основ може да биде 10%, а максималното намалување до 30%. Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма на радио и кои емитуваат музика повеќе од 30% на македонски јазик и етничките заедници, не може да добијат намалување на надоместокот за лиценца повеќе од 30%.

Член 91
**Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела
и дела од независни продуценти**

(1) Телевизиските радиодифузери кои емитуваат телевизиски програмски сервиси на државно ниво, тогаш кога тоа е изводливо и со соодветни средства треба да обезбедат најмалку 51% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела при што не се смета времето одредено за вести, спортски настани, игри, рекламирање, телетекст и телешопинг услуги.

(2) Радиодифузерите кои емитуваат телевизиски програмски сервиси на државно ниво се должни од буџетот наменет за програми да издвојат најмалку 10% за Европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што најмалку половина од истите треба да бидат произведени во последните пет години.

(3) Обврската од ставовите (1), (2) и (5) на овој член радиодифузерите треба да ја исполнат прогресивно, врз основа на соодветни критериуми, во согласност со остварувањето на медиумските функции (информативна, образовна и забавна).

(4) Правилата за остварување на обврските од овој член се уредуваат со подзаконски акт што го донесува Агенцијата.

(5) Како отстапување од ставот (1) на овој член јавниот радиодифузен сервис е должен на најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик да обезбеди не помалку од 60% од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела.

(6) Во уделот на европски дела спаѓаат и аудиовизуелни дела од сопствено производство и македонски аудиовизуелни дела.

(7) Исполнувањето на обврските од ставовите (2) и (5) на овој член од страна на јавниот радиодифузен сервис се составен дел на годишниот извештај за работа на јавниот радиодифузен сервис за претходната година.

(8) Обезбедувањето аудио и аудиовизуелни дела од независни продуценти согласно со ставот (2) на овој член, јавниот радиодифузен сервис го врши согласно со годишната програма за работа на јавниот радиодифузен сервис за наредната година.

Член 92

Обврски на радиодифузерите за емитување програма на македонски јазик или на јазиците на заедниците во Република Македонија

(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис се обврзуваат дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 40%.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се однесува на програмските сервиси од специјализиран формат.

(3) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис се обврзани најмалку половина од обврските утврдени во ставот (1) на овој член да ги остварат во периодот од 7,00 до 19,00 часот.

(4) Јавниот радиодифузен сервис е обврзан на најмалку еден радио програмски сервис на македонски јазик и на радио програмскиот сервис на јазиците на етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија, дневно да обезбеди најмалку 50% од емитуваната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство, а на вториот радио програмски сервис на македонски јазик дневно да обезбеди најмалку 30% од емитуваната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик.

(5) Правилата за спроведување на обврските од овој член подетално ги пропишува Агенцијата.

План за надзор – видови радиодифузери и период на реализација:

Редовниот програмски надзор за почитувањето на обврските за емитување европски дела и дела од независни продуценти (член 91) ќе се спроведе врз: Првиот телевизиски програмски сервис на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ1); Националните терестријални комерцијални телевизиски програмски сервиси (Сител, Канал 5, Телма, Алфа и Алсат М); Националните сателитски комерцијални телевизиски програмски сервиси (24 Вести и Наша ТВ) и Националните комерцијални телевизиски програмски сервиси кои емитуваат преку ОЈКМ (ТВ 21-М, ТВ Сонце и ТВ Шења).

- Извештаи за почитувањето на член 91 став 1 за 2025 година (процентот на европски аудиовизуелни дела) кај МРТ1 и ТРД на државно ниво.

во април и мај 2026 година;

- Извештаи за почитувањето на член 91 став 2 за 2025 година (10% од буџетот за програма да издвојат за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти) кај МРТ1 и ТРД на државно ниво.

во април и мај 2026 година;

Редовниот програмски надзор за почитувањето на обврските за поттикнување и заштита на културниот идентитет – програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела (член 92), доброволно преземена обврска за емитување домашна музика од страна на радијата (член 80) и за употреба на јазикот (член 64) ќе се спроведе врз:

- Националните комерцијални телевизиски програмски сервиси кои емитуваат преку ОЈКМ -
во март 2026 година;
- Националните сателитски комерцијални телевизиски програмски сервиси -
во март 2026 година;
- Националните терестријални комерцијални телевизиски програмски сервиси -
во мај 2026 година;
- Телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис -
во јуни 2026 година;
- Радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис -
во јуни 2026 година;
- Националните комерцијални радио програмски сервиси -
во јули 2026 година;
- Регионалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6
во август 2026 година;
- Локалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6
во септември 2026 година;
- Регионалните комерцијални радио програмски сервиси – избор од 6
во октомври 2026 година;
- Локалните комерцијални радио програмски сервиси – избор од 6
во ноември 2026 година;
- Непрофитни радио програмски сервиси -
во декември 2026 година.

Редовен програмски надзор врз почитувањето на другите програмски обврски

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

Член 52

Обврски при обезбедувањето на квизови или
други различни облици на наградно учествување

Давателот на аудио или аудиовизуелни медиумските услуги при емитување на квизови или други различни облици на наградно учествување на слушателите или гледачите е должен да обезбеди недвосмислено објавување на правилата за тие содржини и за јавно ветената награда, на начин пропишан од страна на Агенцијата.

Член 90

Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

(1) Радиодифузерите што вршат дејност на државно ниво се должни да емитуваат најмалку 18 часа дневно програма на радио и најмалку 12 часа дневно програма на телевизија.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, дополнителните програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис, утврдени во членот 107 став (5) од овој закон можат да емитуваат и помал број часови програма дневно.

(3) Радиодифузерите што вршат дејност на регионално ниво се должни да емитуваат најмалку 12 часа дневно програма на радио и најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

(4) Радиодифузерите што вршат дејност на локално ниво се должни да емитуваат најмалку 10 часа дневно програма на радио и најмалку 6 часа дневно програма на телевизија.

(5) Непрофитните радиодифузни установи се должни да емитуваат најмалку 4 часа дневно програма на радио.

(6) Во дневната програма не се смета емитувањето на неподвижни слики, тест сигнали и други видови на аудио и аудиовизуелен материјал кои не се опфатени со дефинициите за аудиопрограма и за аудиовизуелна програма од членот 3 од овој закон.

Член 93

Користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање

(1) Радиодифузерите можат да користат телефонски услуги со додадена вредност, вклучувајќи го и телефонското гласање, освен во вести, во информативна и образовна програма, во верски служби и проповеди и во програми за деца.

(2) Во програмите на непрофитните радиодифузни установи не е дозволено користење на телефонски услуги со додадена вредност.

(3) Правилата за користење на телефонски услуги со додадена вредност во другите видови програми ги пропишува Агенцијата.

Член 94

Емитување игри на среќа

(1) Радиодифузерите можат да емитуваат игри на среќа организирани само од субјекти со лиценца од надлежен орган за организирање игри на среќа.

(2) Јавниот радиодифузен сервис на своите програми не може да организира и да емитува игри на среќа со обложување на спортски натпревари.

План за надзор – видови радиодифузери и период на реализација:

Редовниот програмски надзор за почитувањето на другите програмски обврски ќе се спроведе врз:

- Националните комерцијални телевизиски програмски сервиси кои емитуваат преку ОЈКМ -
во март 2026 година;
- Националните сателитски комерцијални телевизиски програмски сервиси -
во март 2026 година;
- Националните терестријални комерцијални телевизиски програмски сервиси -
во мај 2026 година;
- Телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис -
во јуни 2026 година;
- Радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис -

во јуни 2026 година;

- Националните комерцијални радио програмски сервиси -

во јули 2026 година;

- Регионалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6

во август 2026 година;

- Локалните комерцијални телевизиски програмски сервиси – избор од 6

во септември 2026 година;

- Регионалните комерцијални радио програмски сервиси – избор од 6

во октомври 2026 година;

- Локалните комерцијални радио програмски сервиси – избор од 6

во ноември 2026 година.

- Непрофитни радио програмски сервиси -

во декември 2026 година.

**Редовен програмски надзор
врз почитувањето на обврските
за обезбедување пристапност на услугите за лицата со попреченост**

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

**Член 26
Социјална инклузија и медиумска писменост**

(1) Давателите на медиумски услуги се должни континуирано и прогресивно да спроведуваат соодветни и пропорционални мерки за нивните услуги да бидат попристапни за лицата со попреченост.

(2) За спроведување на мерките од ставот (1) на овој член, давателите на медиумски услуги усвојуваат акциски план за наредната година и го доставуваат до Агенцијата, најдоцна до 31 декември во тековната година.

(3) Давателите на медиумски услуги поднесуваат годишен извештај до Агенцијата за исполнувањето на акцискиот план од ставот (2) на овој член, најдоцна до 31 март во тековната година, за претходната календарска година.

(4) Агенцијата воспоставува онлајн точка за контакт, преку која обезбедува информации и прима поплаки во врска со пристапноста на услугите за лицата со попреченост.

(5) Давателите на медиумски услуги се должни информациите за вонредни состојби, вклучувајќи ги и јавните соопштенија и известувања во случај на природни катастрофи, што ѝ се достапни на јавноста преку аудио визуелните медиумски услуги, да ги обезбедат на пристапен и достапен формат за лицата со попреченост, кој вклучува, но не се ограничува на отворени и затворени текстуални објаснувања, знаковен јазик, аудиоопис и други.

(6) Агенцијата презема активности за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија.

(7) При преземањето на активностите од ставовите (1) и (6) на овој член Агенцијата соработува со невладини организации, здруженија на граѓани, образовните институции и други заинтересирани страни и истите ги објавува на својата веб страница.

(8) Преземените активности од ставовите (1) и (6) на овој член се составен делна годишниот извештај за работа за претходната година на Агенцијата.

(9) Мерките од ставот (1) на овој член и начинот на спроведувањето на обврските од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член ги пропишува Агенцијата.

План за надзор – видови радиодифузери и период на реализација:

Редовниот програмски надзор за почитувањето на обврските за пристапноста на медиумските услуги за лицата со попреченост се однесува на сите радиодифузери, но за различни аспекти пропишани во Правилникот за пристапност до медиумските услуги бр.01-2750/1 од 13.06.2024 година. Оттаму, надзор ќе се спроведе врз:

- телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ1, МРТ2 и МРТ5) и комерцијалните телевизии со дозвола за емитување на национално ниво за обврската да усвојат и да достават годишен акциски план за пристапност за 2026 година, најдоцна до 31 декември 2025 година;

во јануари 2026 година;

- телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ1, МРТ2 и МРТ5) и комерцијалните телевизии со дозвола за емитување на национално ниво за обврската да достават годишен извештај за спроведувањето на акцискиот план за пристапност за претходната 2025 година, најдоцна до 31 март во тековната година;

во април 2026 година;

- сите радија и телевизиските програмски сервиси што не доставуваат акциски план за пристапност за обврската да достават информација дали претходната 2025 година емитувале пристапни програми, најдоцна до 31 март во тековната година;

во април 2026 година;

- телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ1, МРТ2 и МРТ5) и комерцијалните телевизии со дозвола за емитување на национално ниво за почитувањето на акциските планови за 2026 година и на другите обврски утврдени во член 26 од Законот и Правилникот.

во септември 2026 година.

ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ – ПРАВНИ ЛИЦА

Редовниот програмски надзор ги опфаќа обврските на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање кои произлегуваат од член 26, член 49, член 50, и член 60 од Законот.

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

Член 26

Социјална инклузија и медиумска писменост

(1) Давателите на медиумски услуги се должни континуирано и прогресивно да спроведуваат соодветни и пропорционални мерки за нивните услуги да бидат попристапни за лицата со попреченост.

(2) За спроведување на мерките од ставот (1) на овој член, давателите на медиумски услуги усвојуваат акциски план за наредната година и го доставуваат до Агенцијата, најдоцна до 31 декември во тековната година.

(3) Давателите на медиумски услуги поднесуваат годишен извештај до Агенцијата за исполнувањето на акцискиот план од ставот (2) на овој член, најдоцна до 31 март во тековната година, за претходната календарска година.

(4) Агенцијата воспоставува онлајн точка за контакт, преку која обезбедува информации и прима поплаки во врска со пристапноста на услугите за лицата со попреченост.

(5) Давателите на медиумски услуги се должни информациите за вонредни состојби, вклучувајќи ги и јавните соопштенија и известувања во случај на природни катастрофи, што ѝ се достапни на јавноста преку аудио визуелните медиумски услуги, да ги обезбедат на пристапен и достапен формат за лицата со попреченост, кој вклучува, но не се ограничува на отворени и затворени текстуални објаснувања, знаковен јазик, аудиоопис и други.

(6) Агенцијата презема активности за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија.

(7) При преземањето на активностите од ставовите (1) и (6) на овој член Агенцијата соработува со невладини организации, здруженија на граѓани, образовните институции и други заинтересирани страни и истите ги објавува на својата веб страница.

(8) Преземените активности од ставовите (1) и (6) на овој член се составен делна годишниот извештај за работа за претходната година на Агенцијата.

(9) Мерките од ставот (1) на овој член и начинот на спроведувањето на обврските од ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член ги пропишува Агенцијата.

Член 49

Обврски за кинематографски дела

Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да објавуваат односно пренесуваат кинематографски дела надвор од периодот утврден во договорите со имателите на права.

Член 50

Заштита на малолетни лица

(1) Радиодифузерите не смеат да емитуваат или да пренесуваат програми кои можат сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или на моралниот развој на малолетните лица, особено програми кои содржат порнографија или прекумерно насилство. Давателите на услуги, по барање, мора да преземат најстроги технички мерки за да обезбедат дека малолетните лица се заштитени од најштетните содржини како што се прекумерното насилство и порнографијата.

(2) Прекумерно насилство претставува ширење текстуални, вербални и визуелни пораки со кои, во термини од програмата што им се достапни на малолетниците, се глорифицираат физички, вербални или психолошки облици на садизам или слични видови насилство, кое е цел самото за себе, и на ниту еден начин не може да се оправда ниту преку контекстот на жанрот ниту преку мотивите на драмското дејство на прикажаната програма.

(3) Освен програмите од ставот (1) на овој член, други програми кои би можеле да му наштетат на физичкиот, психичкиот и на моралниот развој на малолетните лица се обезбедуваат од давателите на аудиовизуелни медиумски услуги така што малолетните лица да не можат на вообичаениот начин да ги видат или да ги слушнат програмите. Кога програмите се емитуваат или репризираат во некодирана форма, давателот на аудиовизуелни медиумски услуги е должен пред нивното емитување да обезбеди претходно акустично предупредување и можност да бидат препознани со помош на визуелни знаци во целиот тек на емитувањето на програмите.

Член 60
Промоција на производство и пристап до европски дела

(1) Уделот на европски дела во каталозите на програми на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање под јурисдикција на Република Северна Македонија треба да биде најмалку 30% и европските дела треба да се позиционираат во каталогот на програми на начин да бидат соодветно видливи.

(2) Обврската од ставот (1) на овој член нема да се применува на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги со мал обрт или мала гледаност, ниту на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, кога е непрактична или неоправдана поради природата или темата на аудиовизуелните медиумски содржини што ги нудат.

(3) На барање на Агенцијата, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни на Агенцијата да ѝ ги достават потребните документи за уделот на европските дела во каталогот на програми и нивната видливост.

(4) Начинот на обезбедување на уделот и видливоста на европски дела во каталогот на програми од ставот (1) на овој член и отстапувањата од ставот (2) на овој член, како и потребните документи од ставот (3) на овој член ги пропишува Агенцијата.

План за надзор и период на реализација:

Редовниот програмски надзор на правните лица даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во врска со исполнување на обврските што произлегуваат од член 49 и член 50 од Законот ќе се спроведе двапати во текот на годината.

Редовниот програмски надзор над овие субјекти по основ исполнување на обврските од член 26 и член 60 од Законот ќе се спроведе по обезбедување на податоците согласно Правилникот за пристапност до медиумските услуги бр.01-2750/1 од 13.06.2024 година и Правилникот за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти (Пречистен текст) бр.01-918/1 од 06.03.2025 година, односно во месец април 2026 година.

ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ – ФИЗИЧКИ ЛИЦА

НАПОМЕНА: Во 2026 година надзорот над давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање кои во Агенцијата се регистрирани како физички лица, ќе се врши врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност на Агенцијата.

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

Редовниот програмски надзор што ќе се реализира во 2026 година ќе ги опфати обврските на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои произлегуваат од член 64 став 2, член 141 и член 143 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Преглед на законските одредби што ќе бидат предмет на надзор:

Член 64

Употреба на јазик

(2) Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни електронски комуникациски мрежи се титлуваат на јазик различен од јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен телешопингот и рекламите.

Член 141

Реемитување на програмски сервиси

(1) Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа пред да започне со реемитување на програмски сервиси во Агенцијата доставува пријава за негово евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмските сервиси кои ќе ги реемитува како целина во вид на програмски пакет.

(2) Пријавата од ставот (1) на овој член особено содржи:

- фирма и седиште, односно назив и адреса на операторот,
- име и презиме на одговорното лице на операторот,
- програмскиот пакет, односно листа на програмски сервиси од радиодифузери кои операторот планира да ги реемитува,
- начин на кој операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет,
- подрачје на кое операторот ќе го обезбедува програмскиот пакет (сервисна зона) и
- датум на започнување со обезбедување на програмскиот пакет.

(3) Агенцијата со подзаконски акт ќе ги пропише содржината и формата на пријавата и потврдата за регистрација. Образецот на пријавата се објавува на веб страницата на Агенцијата.

(4) Со пријавата одговорното лице на операторот доставува:

- изјава со која потврдува под целосна кривична и материјална одговорност дека за реемитување на програмските сервиси од ставот (2) алинеја 3 на овој член го има уредено авторското право и сродните права, согласно со прописите за авторското право и сродните права и
- копија заверена на нотар од договорите за реемитување на програмските сервиси од членот 143 став (2) од овој закон со кои се уредуваат авторското право и сродните права, согласно со прописите за авторското право и сродните права.

(5) Доколку пријавата е нецелосна, односно не ги содржи податоците утврдени во ставовите (2) и (4) на овој член, Агенцијата во рок од три дена од денот на приемот на пријавата, за тоа писмено ќе го известат операторот и ќе го задолжи во рок од пет дена од денот на приемот на известувањето да ја комплетира пријавата.

(6) Доколку операторот не постапи по писменото известување од ставот (5) на овој член ќе се смета дека пријавата не е доставена.

(7) Агенцијата во рок од седум дена од денот на приемот на целосната пријава ќе издаде потврда за регистрирање на програмскиот пакет на операторот.

(8) Агенцијата е должна во рок од пет работни дена од денот на издавањето на потврдата од ставот (7) на овој член истата да ја достави до Агенцијата за електронски комуникации.

(9) Агенцијата води регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети и истиот особено содржи:

- назив и адреса на операторот,
- име и презиме на одговорното лице на операторот,
- програмски пакет, односно листа на програмски сервиси за кои операторот има регулирано авторски и сродни права за нивно реемитување и
- подрачје на кое операторот ќе ги реемитува програмските сервиси (сервисната зона).

(10) Агенцијата ги објавува на својата веб страница податоците од регистарот од ставот (9) на овој член.

(11) За промена на податоците наведени во ставот (2) на овој член, операторот е должен да ја извести Агенцијата во рок од 30 дена по настанатата промена. Доколку се врши промена во програмскиот пакет, по сопствена иницијатива или врз основа на правосилна судска одлука, операторот е должен да достави и нова изјава и копија заверена на нотар од нов договор за реемитување на програмските сервиси од ставот (4) на овој член. Агенцијата е должна во рок од три работни дена од денот на приемот на известувањето за промена на програмскиот пакет за истото да ја извести Агенцијата за електронски комуникации.

(12) Агенцијата е должна во рок од седум дена од денот на приемот на известувањето од ставот (11) на овој член за извршената промена да ја евидентира промената во регистарот од ставот (9) на овој член.

(13) Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор согласно со овој закон утврди дека оператор реемитува програмски сервис кој не е регистриран согласно со овој член, Агенцијата во рок од седум дена од извршениот програмски надзор ќе донесе решение со кое ќе му наложи на операторот веднаш да го исклучи реемитувањето на програмскиот сервис. За донесеното решение Агенцијата ја известува Агенцијата за електронски комуникации и имателот на авторските и сродните права. Решението за исклучување на програмскиот сервис со детално образложение, се објавува на веб страницата на Агенцијата во рок од три дена од денот на неговото донесување.

(14) Агенцијата ќе го избрише операторот кој реемитува програмски сервиси од регистарот од ставот (9) на овој член, доколку:

- во писмена форма ја извести Агенцијата дека престанал да ја врши дејноста,
- престане да ја извршува дејноста во период подолг од една година,
- не започне да ја врши дејноста од датумот наведен во пријавата, а не ја извести Агенцијата за промена на истиот,

- со правосилна судска одлука му е забрането вршење на дејност и
- престанал да постои.

(15) Формата и содржината на регистарот од ставот (9) на овој член ги пропишува Агенцијата.

(16) Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и регистрацијата на програмските сервиси во вид на програмски пакети може да се врши и по електронски пат вклучувајќи ги и сите натамошни дејствија околу промените на истите на начин кој ќе го пропише Агенцијата.


Член 143

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

(3) Оператор кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис.

План за надзор и период на реализација:

Редовниот програмски надзор на програмските пакети на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ќе се спроведе двапати во текот на годината, по еднаш во секое полугодие.

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
претседател на Советот

м-р Сашо СТЕФАНОВСКИ

